



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Вторник, 31 мај 1960
Скопје
Број 18 Год. XVI

Претплатата за 1960 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

127.

На основа член 81 од Законот за државната управа, Извршниот совет донесува

УРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Секретаријатот за народна одбрана на Извршниот совет (во натамошниот текст: Секретаријат), во областа на народната одбрана ги врши работите одредени во член 38 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 13/56), како и работите кои му се ставени во надлежност со Законот за народната одбрана („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 30/55) и Уредбата за организација на одборите, комисиите и на републичките и локалните органи на управата на народната одбрана („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 29/56 и бр. 8/60).

Секретаријатот е и стручен и извршен орган на Одборот за народна одбрана на Извршниот совет.

Работите од претходните ставови ги врши секретарот и организационите единици на Секретаријатот.

II. ОРГАНИЗАЦИЈА НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ

1. Секретар

Член 2

На чело на Секретаријатот стои и со неговата работа раководи секретарот.

Во случај на отсутност или подолга спреченост секретарот го заменува лице кое што ќе го одреди Извршниот совет.

Член 3

Секретарот ги потпишува сите акти на Секретаријатот доколку со одредбите на оваа уредба или со одделно решение на секретарот не е инаку одредено. Секретарот не може да ги пренесе на други службеници потпишувањето на актите што се упатуваат на одборите на Извршниот совет или на Извршниот совет.

Секретарот може да ги овласти раководителите на основните организациони единици да донесуваат решенија во управната постапка, да преземат одредени управни работи и даваат објаснувања за примената на поедини прописи кои се однесуваат на работи од делокругот на организационите единици.

Секретарот дава мислења на нацртите на прописите и други акти што му се доставуваат според одредбите на Уредбата за организацијата и работењето на Извршниот совет и дава согласност на прописите за кои е предвидена согласност на Секретаријатот.

Член 4

Секретарот е должен да укажува на Извршниот совет, републичките совети и органите на управата за несогласност на законите и други прописи со прописите од областа на народната одбрана, како и на потреба за регулирање на поедини прашања и преземање на соодветни мерки, доколку тие работи не спаѓаат во надлежност на некој друг републички орган на управа или совет.

Во рамките на својот делокруг Секретаријатот спрема органите на управата на народните одбори на околиите ги врши правата и должностите утврдени со одредбите од Законот за народните одбори на околиите, Општиот закон за уредување на општините и околиите, Законот за државната управа и други постојни прописи.

Член 5

Секретарот го организира вршењето на работите во Секретаријатот, одредува задатоци, дава упатства за работа и се грижи за унапредување на службата и стручната работа.

Секретарот ги распоредува службениците на работа по основните организациони единици.

Член 6

Секретарот решава за службеничките и работните односи на службениците и работниците на Секретаријатот, освен за војните лица на служба во Секретаријатот, чии службенички односи се решаваат според посебни прописи.

Секретарот е највисок дисциплински старешина за службениците и работниците во Секретаријатот. Одредени дисциплински овластувања секретарот може да пренесе на раководителите на основните организациони единици.

Доколку е секретарот воено лице, тој спрема воените лица на служба во Секретаријатот има дисциплински овластувања на старешина одредена со прописите за воената дисциплина, а спрема останатите службеници во Секретаријатот дисциплински овластувања по општите прописи за јавните службеници.

Доколку е секретарот граѓанско лице, тој спрема воените лица на служба во Секретаријатот има право на преземање на дисциплински мерки преку командата на воената област.

Член 7

Секретарот е наредбодател за извршување на пресметката на приходите и расходите на Секретаријатот.

Член 8

За проучување на одредени прашања од надлежност на Секретаријатот, може да се образуваат стручни комисии.

Членовите на стручните комисии ги именува секретарот.

Секретарот дава одобрение на службениците на Секретаријатот за учествување во работата на стручните комисии што ги образуваат други органи. Доколку службениците на Секретаријатот учествуваат во тие комисии како претставници на Секретаријатот, секретарот спрема потреба може да им дава упатства за работа во нив.

Член 9

Секретарот се грижи, приправниците во Секретаријатот во текот на приправничкиот стаж да се запознаат со сите работи потребни за звањето за кое што се припремаат.

2. Организациони единици**Член 10**

Организациони единици во Секретаријатот се одделенија, самостојни отсеци и самостојни реферати.

Организационите единици и нивната внатрешна организација ги утврдува секретарот во согласност со Одборот за народна одбрана на Извршниот совет.

III. ОВЛАСТУВАЊА И ДОЛЖНОСТИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ**Член 11**

Со работата на одделението раководи началник, со работата на самостојниот отсек раководи шеф на отсекот, а со самостојниот реферат референт.

Во случај на отсатност началникот на одделението, односно шефот на отсекот го заменува службеник, што ќе го одреди секретарот.

Во вршењето на работите началникот на одделението, шефот на отсекот односно референтот се должни да ги извршуваат упатствата на секретарот, и нему му се одговорни за својата работа и работата на својата организациона единица.

Член 12

Покрај должностите и овластувањата предвидени во член 75 од Законот за државната управа, началникот на одделението е должен да се грижи за стручно усовршување на службениците во одделението, а посебно да води сметка приправниците да се запознаат со сите работи од делокругот на одделението.

Член 13

Должностите и овластувањата на началникот на одделение имаат и шефови на самостојните отсеци.

Член 14

Со работата на отсекот во состав на одделение непосредно раководи шеф на отсекот по упат-

ствата на началникот на одделението и нему му одговара за својата работа и работата на поверениот му отсек.

Шефот на отсекот во состав на одделение има должност и овластувања предвидени во член 76 од Законот за државната управа.

Член 15

Работите во Секретаријатот ги вршат јавни службеници и воени лица.

Јавните службеници, односно воените лица на служба во Секретаријатот ги вршат работите од одредено работно место. Тие ги проучуваат прашањата и предметите од делокругот на одделението, отсекот, односно рефератот, припремаат документација, реферати и други материјали по односните прашања и предмети, работат на изработка на прописи, водат потребна евиденција и вршат други работи што ќе им се доверат.

Член 16

Службениците на Секретаријатот од редот на граѓаните одговараат дисциплински по општите прописи за јавните службеници, а војните лица на служба во Секретаријатот по прописите за војната дисциплина.

IV. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА**Член 17**

Систематизацијата на работните места во Секретаријатот се пропишува со посебна одлука на Извршниот совет на предлог на секретарот на Секретаријатот.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 18**

Оваа уредба влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09—981/1

29 април 1960 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

128.

На основа член 4 став 3 од Уредбата за изменувањата на Уредбата за полагајните плати на судиите и јавните обвинители („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 13/60), Извршниот совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ ЗГОЛЕМЕНИТЕ ПОЛОЖАЈНИ ПЛАТИ НА СУДИИТЕ НА ВРХОВНИОТ СУД НА НРМ, ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И СУДИИТЕ НА ВИШИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ И ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ И СУДИИТЕ НА ОКРУЖНИТЕ И ОКРУЖНИТЕ СТОПАНСКИ СУДОВИ

Член 1

На судиите на Врховниот суд на НРМ, на претседателот и судиите на Вишиот стопански суд во Скопје и на претседателите и судиите на окружните и окружните стопански судови, полагајните

плати предвидени со Уредбата за изменувањата на Уредбата за полагајните плати на судиите и јавните обвинители („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 13/60) ќе им се исплатуваат од 1 април 1960 година.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09—941/1

29 април 1960 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

129.

На основа член 158 став 2 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 3/57, 44/58, 1 59 и 52 59), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА РАМКИТЕ НА ПОЛОЖАЈНИТЕ ПЛАТИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ

I.

Со оваа одлука се утврдуваат рамките на полагајните плати на службениците на републичките органи за одредени основни положаи и работни места.

II

Положајната плата за помошник државен секретар и помошник секретар на секретаријат на Извршен совет се утврдува од 14.000 до 17.000 дин.

Положајната плата од претходниот став може да се определи и на старешините на другите самостојни републички органи на управата.

III

Положајните плати за останатите службеници се утврдуваат според врстата, работното место и положајот во следните износи:

1. началник на одредени одделенија и помошник јавен правобранител 9.000—15.000
2. началник на останати одделенија, шеф на одсек со овластување на началник на одделение и самостоен советник со овластување на началник на одделение
 - а) службеник I врста — — — 9.000—14.000
 - б) службеник II врста — — — 8.000—12.000
 - в) службеник III врста — — — 7.000—11.000
3. началник на општо одделение
 - а) службеник I врста — — — 9.000—11.000
 - б) службеник II врста — — — 7.000—9.000
 - в) службеник III врста — — — 6.000—8.000
4. раководител на самостоен орган под надзор на републички орган и во состав на републички орган
 - а) службеник I врста — — — 9.000—15.000
 - б) службеник II врста — — — 8.000—12.000
 - в) службеник III врста — — — 7.000—11.000
5. шеф на одсек и самостоен советник со овластување на шеф на одсек

- а) службеник I врста — — — 8.000—12.000
- б) службеник II врста — — — 7.000—10.000
- в) службеник III врста — — — 6.000—9.000
6. шеф на општ одсек и шеф на одсек за сметководство
 - а) службеник I врста — — — 6.000—10.000
 - б) службеник II врста — — — 5.000—8.000
 - в) службеник III врста — — — 4.000—7.000
7. самостоен советник со звање советник — — — — — 8.000—11.000
8. службеник со звање советник — 8.000—10.000
9. инспектор
 - а) службеник I врста — — — 8.000—12.000
 - б) службеник II врста — — — 7.000—10.000
 - в) службеник III врста — — — 6.000—9.000
10. стручен референт I врста и стручен соработник во судовите I врста 7.000—9.000
11. стручен референт II врста — — — 5.000—7.000
12. стручен референт III врста — — — 4.000—6.000
13. канцелариски службеник III врста 2.000—3.000
14. стенографи и стенодактилографи 3.000—5.000
15. дактилографи
 - Iа класа — — — — — 3.000—4.000
 - Iб класа — — — — — 2.000—3.000
 - II и III класа — — — — — 1.000—2.000
16. службеник IV врста — — — — — 1.000—2.000

IV

На службениците приправници им припаѓа полагајна плата и тоа:

1. приправник I врста — — — — — 5.000
2. приправник II врста — — — — — 3.000
3. приправник III врста — — — — — 2.000
4. приправник IV врста — — — — — 1.000

V

По исклучок за работните места за кои според прописите за организација и актот за систематизација се бара во одредени органи службеник со високи стручни квалитети може да се додели полагајната плата до износот предвиден со оваа одлука за положај началник на одделение (точка III став 1 под 2) или шеф на одсек (точка III став 1 под 5).

Категоризација на одделенијата од точка III на оваа одлука се врши спрема значењето и сложеноста на работата како и спрема степенот на ангажираноста во извршувањето на поодделни задачи кои се во непосредна врска со работата на Извршниот совет и неговите одбори.

Решенијата од став 1 и 2 на оваа точка ги донесува надлежниот старешина за поставување со претходна согласност на Одборот за организационо-управни прашања на Извршниот совет.

VI

Положајната плата во границите на предвидените износи од точка III и IV ја одредува надлежниот старешина за поставување.

Максималниот износ на полагајната плата може да се определи само на оние службеници што го имаат положено стручниот испит за звањето. На службениците што не го имаат положено стручниот испит полагајната плата се намалува за 20% од износот што на службеникот му припаѓа по точ. III од оваа одлука.

VII

Службениците што ќе добијат пониска положбајна плата со оглед на установените рамки со оваа одлука за исто работно место на кое се поставени ја задржуваат досегашната определена положбајна плата.

Претходниот став не се однесува на службениците на кои ќе се применат одредбите од чл. 209 и 210 од Законот за јавните службеници.

VIII

Се овластува Секретаријатот за општа управа на Извршниот совет да се грижи за спроведување на оваа одлука и да издава потребни упатства за нејзината примена.

IX

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за положбајните плати на службениците на републичките органи („Службен весник на НРМ“ бр. 18/58).

X

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на НРМ“, а ќе се применува од 1 јули 1960 година.

Бр. 09-963/1
29 април 1960 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

130.

На основа член 36 и 46 од Уредбата за организацијата и работењето на Извршниот совет, Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА ВНАТРЕШНА ПОЛИТИКА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

I

Се разрешува од должноста член на Одборот за внатрешна политика на Извршниот совет Јован Дуковски.

Се именува за член на Одборот за внатрешна политика на Извршниот совет Трајко Ников, јавен правобранител на НРМ.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 09-1154/1
29 април 1960 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

131.

На основа член 66 став 1 и член 67 став 1 од Основниот закон за буџетите („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 13/56), точка 3 став 2 и точка 6 став 3 од

Одлуката за давање дотација за подобрување условите за користење на годишниот и другите одмори („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 13/60), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШНИОТ И ДРУГИТЕ ОДМОРИ

I

Од средствата на буџетската резерва на Буџетот на НРМ за 1960 година се доделуваат динари 22,000.000 за подобрување условите за користење на годишниот и другите одмори на работните луѓе и младината во смисла на точка 4 од Одлуката за давање дотација за подобрување условите за користење на годишниот и другите одмори („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 13/60).

II

Средствата доделени на Народна Република Македонија од средствата на буџетската резерва на федерацијата во износ од дин. 22,000.000 за подобрување условите за користење на годишниот и другите одмори на работните луѓе и младината и средствата за истата цел по претходната точка во износ од дин. 22,000.000 се распределуваат на:

1. Републички совет на Сојузот на синдикатите на Македонија и Туристички сојуз на Македонија — 16,700.000 дин.
2. Феријален сојуз на Македонија 14,000.000 „
3. Планинарски сојуз на Македонија 4,300.000 „
4. Совет на друштвата за грижи и воспитување на децата и младината на НРМ — — — — — 4,000.000 „
5. Сојуз на извидниците на Македонија — — — — — 3,000.000 „
6. „Партизан“ на Македонија — сојуз за телесно воспитување — 2,000.000 „

III

Распределените средства по оваа одлука корисниците ќе ги употребат според Програмата за употреба на овие средства одобрена од Извршниот совет.

IV

Утрошокот на одобрените средства корисниците ќе го правдаат со уредна документација при Народната банка на ФНРЈ — Централна за НРМ.

V

За извршувањето на оваа одлука ќе се грижи Државниот секретаријат за работи на финансиите.

VI

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Број 09-980/1
29 април 1960 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

132.

На основа точка 6 став 1 од Одлуката за давање дотација за подобрување условите за користење на годишниот и другите одмори („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 13/60), Државниот секретаријат за стоков промет на НРМ ја состави следнава

**ПРОГРАМА
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОД ДОТАЦИЈАТА
ВО ИЗНОС ОД 44 МИЛИОНИ ДИНАРИ ЗА
ПОДОБРУВАЊЕ УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕТО
НА ГОДИШНИОТ И ДРУГИТЕ ОДМОРИ
ВО 1960 ГОДИНА**

I

Средствата од дотацијата за подобрување условите за користење на годишниот и другите одмори на работните луѓе и младината дадени во 1960 година од страна на Федерацијата и НР Македонија во износ од 44 милиони динари корисниците на кои им се распределени ќе ги користат за следното:

1. Републички совет на сојузот на Синдикатите на Македонија и Туристичкиот сојуз на Македонија	16.700.000
— Ресторан во Стари Дојран	2.100.000
а) за набавка опрема	1.000.000
б) за извршени инстал раб.	1.100.000
— Синдикално одморалиште во Стари Дојран	11.000.000
а) за доградба	7.000.000
б) за опрема	4.000.000
— Ресторан во Асамати	1.600.000
а) за комунални уреди	1.152.000
б) за опрема	448.000
— Туристички дом „Бегова Чешма“ на Пелистер — Битола, за адаптација	2.000.000
2. Феријален сојуз на Македонија	14.000.000
— Прифатен центар на Феријалците — Скопје	12.000.000
а) за градежни работи	10.000.000
б) за опрема	2.000.000
— Летовалиште во Струга, за градежни работи	2.000.000
3. Планинарски сојуз на Македонија	4.300.000
— Планинарски дом „Попова Шапка“, за градежни работи и опрема	725.000
— Планинарски дом „Врв Водно“, за градежни работи и опрема	1.200.000
— Планинарски дом „Горно Водно“, за градежни работи и опрема	250.000
— Планинарски дом на Средно Водно, за градежни работи и опрема	720.000
— Планинарски дом „Матка“ за градежни работи и опрема	200.000
— Планинарски дом „Дервен“, за градежни работи и опрема	225.000

— Планинарски дом „Кожув“, за градежни работи и опрема	300.000
— Планинарски дом „Китка“ за градежни работи и опрема	680.000

4. Совет на друштвата за грижи и воспитување на децата и младината на НРМ	4.000.000
— Детско летовалиште во Охрид	4.000.000
а) за градежни работи на 2 павилјона	3.000.000
б) за опрема на павилјоните	1.000.000
5. Сојуз на Извидниците на Македонија	3.000.000
— Извиднички центар во Охрид	3.000.000
а) за градежни работи	2.500.000
б) за опрема и инвентар	500.000
6. СТВ — „Партизан“ на Македонија	2.000.000
— Летовалиште во Ст. Дојран	2.000.000
а) за изгр. група клозети	1.500.000
б) за изградба магацини	500.000

Вкупно: 44.000.000

II

Оваа програма влегува во сила со денот на одобрувањето од страна на Извршниот совет.

Број 510

6 април 1960 година

Скопје

Државен секретар,
Мориц Романо, с. р.

**ОДОБРУВА
ИЗВРШЕН СОВЕТ**

Бр.09-980/1

Секретар,

Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

133.

На основа член 43 од Основниот закон за филмот („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 17/56), Извршниот совет донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА ВРШЕЊЕ ДИСТРИБУЦИЈА НА СТРАНСКИ
КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ, НАУЧНИ
И НАСТАВНИ ФИЛМОВИ**

1. Дистрибуцијата на странски културно-просветни, научни и наставни филмови може да се врши само преку Заводот за културно-просветен и наставен филм во Скопје.

2. Државните органи, установи, организации и други правни или физички лица кои имаат потреба од прикажување на странски културно-просветни, научни и наставни филмови, можат да се снабдуваат со филмови само преку Заводот за културно-просветен и наставен филм во Скопје.

3. Ова решение влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 09-823/1

29 април 1960 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

134.

На основа член 5 и 11 од Законот за социјалните установи („Службен весник на НРМ“ број 40/55), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ АУДИОЛОШКИ ЦЕНТАР

1. Се основа Аудиолошки центар, како социјално-здравствена установа (во натамошен текст: Центарот).

Седиштето на Центарот е во Скопје.

2. Задача на Центарот е да врши аудиолошко испитување на слухот, аудиолошки тренинг и рехабилитација на слухот и говорот кај децата и возрасните; да ја следи и проучува наглувоста и глувоката кај децата и возрасните и да одржува семинари со родителите на наглувите и глуви мали деца.

3. За остварување на својата задача на Центарот му се дава на управување згради и инвентар, чија вредност комисијски ќе се одреди.

4. Со Центарот управува управен одбор и управител.

5. Управниот одбор се состои од 9 члена што ги именува Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ и тоа: два члена од редот на работниот колектив на Центарот, еден претставник на Народниот одбор на општината „Илација“, еден претставник на Заводот за социјално осигурување на НРМ и четири члена од редот на општествените организации, установи и граѓани што покажуваат интерес за работата на Центарот.

Управителот на Центарот е член на Управниот одбор по своето службено место.

Управниот одбор избира претседател од редот на своите членови. Управителот на Центарот, како и членовите од редот на работниот колектив не можат да бидат избрани за претседател на Управниот одбор.

6. Управниот одбор се избира на 2 години.

7. Со работата на Центарот непосредно раководи управител.

Управителот на Центарот го назначува Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ.

8. Орган надлежен за работите и задачите на Центарот е Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ.

9. Ова решение влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 09-870/1

29 април 1960 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

135.

На основа член 13 и 14 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, во врска со член 7 од Уредбата за организацијата и

работата на Советот за просвета на НРМ, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА НА НРМ И ИМЕНУВАЊЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВИ

1. Се разрешуваат од должноста членови на Советот за просвета на НРМ поради истекнувањето на мандатот:

- Мара Минанова, народен пратеник; и
- Шукри Рамо, новинар.

2. За членови на Советот за просвета на НРМ се именуваат:

- Саво Цветковиќ, директор на Заводот за унапредување на школството на НРМ;
- Шукри Рамо, новинар и
- Борче Атанасовски, студент.

3. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 09-933/1

29 април 1960 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

136.

На основа член 100 став 3 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ број 53/57), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДОСЕГАШНИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ДИСЦИПЛИНСКИОТ СУД ПРИ ИЗВРШНИОТ СОВЕТ И ИМЕНУВАЊЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВИ

1. Се разрешуваат досегашните членови на Дисциплинскиот суд при Извршниот совет поради истекнување на времето за кое се именувани и за нови членови се именуваат:

а) За претседател: Никола Јанев, началник во Државниот секретаријат за правосудна управа на НРМ;

— за заменик претседател: Страшо Трпеновски, началник во Државниот секретаријат за работи на финансите на НРМ.

б) За член Перо Липковски, судија на Вишиот стопански суд во Скопје;

— за заменик член: Даница Анастасова, виши референт во Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет.

в) За член: Стеван Георгиевски, член на Претседателството на Околинскиот одбор на Синдикатот на службениците од државните установи;

— за заменик член: Александар Крстевски, член на Секретаријатот на Републичкиот одбор на Синдикатот на службениците од државните установи.

Вториот член и неговиот заменик се делегирани од Републичкиот одбор на Синдикатот на службениците од државните установи.

2. Функцијата на претседателот и членовите на Дисциплинскиот суд и нивните заменици трае две години.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Број 09-1155/2

29 април 1960 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

137.

На основа член 100 став 3 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ број 53/57), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДОСЕГАШНИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ВИШИОТ ДИСЦИПЛИНСКИ СУД ПРИ ИЗВРШНИОТ СОВЕТ И ИМЕНУВАЊЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВИ

1. Се разрешуваат досегашните членови на Вишиот дисциплински суд при Извршниот совет поради изминување на времето за кое се именувани и за нови членови се именуваат:

а) За претседател: Горѓи Цаца, секретар на Секретаријатот за законодавство и организација на Извршниот совет;

— за заменик претседател: Александар Крстевски, секретар на Секретаријатот за општа управа на Извршниот совет.

б) За член: Киро Никовски, судија на Врховниот суд на НРМ;

— за заменик член: Георги Георгиевски, шеф на Кабинетот на претседателот на Извршниот совет.

в) За член: Мире Доновски, член на Секретаријатот на Републичкиот одбор на Синдикатот на службениците од државните установи;

— за заменик член: Благоја Витановски, секретар на Републичкиот одбор на синдикатите на здравствените работници.

Вториот член и неговиот заменик се делегирани од Републичкиот одбор на Синдикатот на службениците од државните установи.

2. Функцијата на претседателот и членовите на Вишиот дисциплински суд и нивните заменици трае две години.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Број 09-1155/1

29 април 1960 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

138.

На основа член 38 став 2 од Законот за здружување во стопанството, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОПШТЕСТВЕНИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И УСТАНОВИ ЧИИ ПРЕТСТАВНИЦИ УЧЕСТВУВААТ ВО УПРАВУВАЊЕТО СО УГОСТИТЕЛСКАТА КОМОРА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во управувањето со Угостителската комора на НР Македонија учествуваат претставници на следните општествени и други организации и установи (со по 1 претставник) и тоа:

а) во Собранието на Комората:

— Републички совет на ССЈ за Македонија,

— Туристички сојуз на НР Македонија,

— „Путник — Македонија“ — Претпријатие за туристички и сообраќајни услуги,

— Југословенска инвестициона банка — Централна за НР Македонија,

— Совет за просвета на НР Македонија,

— Економски факултет — Скопје,

б) во Управниот одбор на Комората:

— Републички совет на ССЈ за Македонија,

— Туристички сојуз на НР Македонија, и

— Феријален сојуз на НРМ.

2. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 09-238/2

29 април 1960 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

139.

На основа член 40 став 4 од Законот за здружување во стопанството и точ. II од Одлуката за одредување бројот на претставниците на општествената заедница во Собранието и во Управниот одбор на републичките стопански комори, донесена од Народното собрание под бр. 73 од 27. IV. 1960 г., Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ВО СОБРАНИЕТО И УПРАВНИОТ ОДБОР НА УГОСТИТЕЛСКАТА КОМОРА НА НРМ

1. Како претставници на Извршниот совет кои ќе учествуваат во управувањето со Угостителската комора на НР Македонија се именуваат и тоа:

а) во Собранието на Комората:

— Јовко Јовковски, народен пратеник;

— Миле Тортевски, потпретседател на Народниот одбор на Тетовска околина;

— Димитар Каранфиловски, службеник во Државниот секретаријат за стоков промет;

б) во Управниот одбор на Комората:

— Димитар Каранфиловски, службеник во Државниот секретаријат за стоков промет.

2. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 09-238/1
29 април 1960 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

140.

На основа член 38 став 2 од Законот за здружување во стопанството, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОПШТЕСТВЕНИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И УСТАНОВИ ЧИИ ПРЕТСТАВНИЦИ УЧЕСТВУВААТ ВО УПРАВУВАЊЕТО СО ТРГОВСКАТА КОМОРА НА НР МАКЕДОНИЈА

1. Во управувањето со Трговската комора на НР Македонија учествуваат претставници на следните општествени организации и установи и тоа:

- а) во Собранието на Комората:
 - Републички совет на ССЈ за НРМ — 2 претставника;
 - Главен задружен сојуз на НРМ — 1 претставник,
 - Народна банка на ФНРЈ — Централата за НРМ — 1 претставник,
 - Југобанка — филијала Скопје — 1 претставник,
 - Југословенска инвестициона банка — Централата за НРМ — 1 претставник,
 - Економски факултет — Скопје — 1 претставник,
 - Друштвото на економистите на НРМ — 1 претставник,
 - Сојузот на женските друштва — Главен одбор на НРМ — 1 претставник;
- б) Во Управниот одбор на Комората:
 - Републички совет на ССЈ за Македонија — 1 претставник,
 - Главен задружен сојуз на НРМ — 1 претставник, и
 - Сојузот на женските друштва — Главен одбор на НРМ — 1 претставник.

2. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09—238/2
29 април 1960 година
Скопје

Извршен совет

Секретар, Претседател,
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

141.

На основа член 40 од Законот за здружување во стопанството и точ. I од Одлуката за одредување бројот на претставниците на општествената заедница во Собранието и во Управниот одбор на ре-

публичките стопански комори, донесена од Народното собрание под бр. 73 од 27-IV-1960 г., Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ВО СОБРАНИЕТО И УПРАВНИОТ ОДБОР НА ТРГОВСКАТА КОМОРА НА НРМ

1. Како претставници на Извршниот совет кои ќе учествуваат во управувањето со Трговската комора на НР Македонија се именуваат и тоа:

- а) во Собранието на Комората:
 - Петко Чадиновски, пом. секретар на Државниот секретаријат за стоков промет;
 - Мишко Божиновски, началник во Секретаријатот за општи стопански работи на Извршниот совет;
 - Александар Нанчев, службеник во Заводот за стопанско планирање на НРМ;
- б) во Управниот одбор на Комората:
 - Петко Чадиновски, пом. секретар на Државниот секретаријат за стоков промет.

2. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09—238/1
29 април 1960 година
Скопје

Извршен совет

Секретар, Претседател,
Трајче Грујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

142.

На основа член 38 став 2 од Законот за здружување во стопанството, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОПШТЕСТВЕНИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И УСТАНОВИ ЧИИ ПРЕТСТАВНИЦИ УЧЕСТВУВААТ ВО УПРАВУВАЊЕТО СО ЗАНАЕТЧИСКАТА КОМОРА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во управувањето со Занаетчиската комора на Народна Република Македонија учествуваат претставници на следните општествени и други организации и установи:

- а) во Собранието на Комората:
 - Републички совет на ССЈ за НРМ — 3 претставника,
 - Југословенска инвестициона банка — Централата за НРМ — 2 претставника,
 - Народна банка на ФНРЈ — Централата за НРМ — 2 претставника,
 - Главен задружен сојуз 2 — претставника,
 - Друштвото на економистите на НРМ — 2 претставника,
 - Друштвото на преподавателите од стручните школи на НРМ — 1 претставник;
- б) во Управниот одбор на Комората:
 - Републички совет на ССЈ за НРМ — 1 претставник,

— Народна банка на ФНРЈ — Централа за НРМ — 1 претставник и

— Главниот задружен сојуз на НРМ — 1 претставник.

2. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09—238/2

29 април 1960 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

143.

На основа член 40 став 4 од Законот за здружување во стопанството и точ. III од Одлуката за одредување бројот на претставниците на општествената заедница во Собранието и во Управниот одбор на републичките стопански комори, донесена од Народното собрание под бр. 73 од 27-IV-1960 Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ВО СОБРАНИЕТО И УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАНАЕТЧИСКАТА КОМОРА НА НРМ

1. Како претставници на Извршниот совет кои ќе учествуваат во управувањето со Занаетчиската комора на НР Македонија се именуваат и тоа:

а) во Собранието на Комората:

— Паскал Митревски, пом. секретар на Секретаријатот за општи стопански работи на Извршниот совет;

— Никола Бакулевски, потпретседател на Народниот одбор на општината Битола;

— Никола Николовски, службеник во Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет;

— Васил Ивановски, службеник во Советот за просвета на НР Македонија;

— Душан Димов, претседател на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје;

— Ѓуро Лантер, службеник во Заводот за стопанско планирање на НРМ.

б) во Управниот одбор на Комората:

— Ѓуро Лантер, службеник во Заводот за стопанско планирање на НРМ.

2. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09—238/1

29 април 1960 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

144.

На основа член 38 став 2 од Законот за здружување во стопанството, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОПШТЕСТВЕНИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И УСТАНОВИ ЧИИ ПРЕТСТАВНИЦИ УЧЕСТВУВААТ ВО УПРАВУВАЊЕТО СО ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКАТА КОМОРА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во управувањето со Земјоделско-шумарската комора на Народна Република Македонија учествуваат претставници на следните општествени и други организации и установи:

а) во Собранието на Комората:

— Главен задружен сојуз на НРМ — 6 претставника,

— Земјоделско-шумарски факултет — 2 претставника,

— Републички совет на ССЈ за НРМ — 2 претставника,

— Сојуз на водните заедници на НРМ — 1 претставник,

— Народна банка на ФНРЈ — Централа за НРМ 1 претставник,

— Земјоделска банка — филијала Скопје — 1 претставник,

— Друштво на агрономите и земјоделски техничари — 1 претставник,

— Друштвото на инженерите и техничарите по шумарство и дрвна индустрија — 1 претставник,

— Друштвото на ветеринарните лекари на НРМ — 1 претставник,

— Совет за просвета на НРМ — 1 претставник,

— Трговска комора на НРМ — 1 претставник,

б) во Управниот одбор на Комората;

— Главниот задружен сојуз на НРМ — 1 претставник,

— Сојузот на водните заедници — 1 претставник,

— Земјоделско-шумарскиот факултет — 1 претставник,

— Земјоделската банка — Филијала Скопје — 1 претставник,

— Републички совет на ССЈ за НРМ — 1 претставник,

— Советот за просвета на НРМ — 1 претставник.

2. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09—238/2

29 април 1960 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

145.

На основа член 40 став 4 од Законот за здружување во стопанството и точ. I од Одлуката за одредување бројот на претставниците на општествената заедница во Собранието и во Управниот одбор на републичките стопански комори, донесена од Народното собрание под бр. 73 од 27-IV-1960 г., Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ВО СОБРАНИЕТО И УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКАТА КОМОРА НА НРМ

1. Како претставници на Извршниот совет кои ќе учествуваат во управувањето со Земјоделско-шумарската комора на НР Македонија се именуваат и тоа:

а) во Собранието на Комората:

— инж. Филип Николовски, пом. секретар на Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет;

— Мито Димитриевски, народен пратеник;

— Никола Спасевски, службеник во Заводот за стопанско планирање на НРМ;

— д-р Ангел Цекон, началник во Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет;

— инж. Благој Николовски, началник во Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет;

б) во Управниот одбор на Комората:

— инж. Филип Николовски, пом. секретар на Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет.

2. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09—238/1

29 април 1960 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

146.

На основа член 11 став 3 од Уредбата за Југословенската инвестициона банка, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ОДБОР ЗА ЗАЕМИ ПРИ ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА — ЦЕНТРАЛА ЗА НРМ

1. Во Одборот за заеми се именуваат и тоа:

а) за претседател:

Благој Попов, член на Извршниот совет на НРМ

б) за членови:

— Диме Бојановски, претседател на Трговската комора на НРМ;

— Благој Симеонов, пом. секретар на Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет на НРМ;

— Петко Чадиговски, пом. државен секретар на Државниот секретаријат за стоков промет на НРМ;

— Душан Шаровиќ, началник во Заводот за стопанско планирање на НРМ;

— Цоца Николовски, претседател на Народниот одбор на Битолска околина;

— Васил Тударов, претседател на Народниот одбор на Штипска околина;

— Горѓи Русковски, претседател на Народниот одбор на Титоввелешка околина;

— Ристо Дуковски, потпретседател на Народниот одбор на Скопска околина;

— Миле Тортевски, потпретседател на Народниот одбор на Тетовска околина;

— инж. Среќко Маневски, потпретседател на Народниот одбор на Кумановска околина;

— Крсто Нелковски, потпретседател на Народниот одбор на Охридска околина;

— Генчо Чудуловски, потпретседател на Западната комора на НРМ;

— инж. Томо Маринов, претседател на Управниот одбор на Бирото за унапредување на градежништвото на НРМ;

— Нико Нича, директор на Електростопанската заедница на НРМ;

— инж. Август Шостариќ, директор на Фабриката за цемент „Усје“ — Скопје.

По својот положај член на Одборот за заеми е Главниот директор на Југословенската инвестициона банка — Централата за НРМ.

2. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09—985/1

29 април 1960 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

147.

На основа член 21 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/56) и Решението на Извршниот совет на НРМ бр. 09-1274/6 од 21. V. 1960 година за распределба на средствата предвидени во дотацијата од Општиот инвестиционен фонд за давање нови заеми за градски електрични мрежи, Југословенската инвестициона банка — Централата за НР Македонија распишува

XXXIV КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ЗАГАРАНТИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ПО СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1960 ГОДИНА ЗА ИЗГРАДБА НА ГРАДСКИ ЕЛЕКТРИЧНИ МРЕЖИ, ЗА ДАЛЕКУВОДИ И ТРАФОСТАНИЦИ ОД 35 КВ ОД ЕЛЕКТРОСИСТЕМОТ ВО НР МАКЕДОНИЈА

I. По овој конкурс Југословенската инвестициона банка ќе дава инвестициони заеми од средствата на гарантираните инвестиции по Сојузниот општествен план за 1960 година за следниве намени:

— за изградба, проширување и реконструкција на градските електрични мрежи,

— за изградба на далекуводи и трафостаници 35 КВ од електросистемот, кои ја решаваат поцелосходно поврзаноста на мрежата, и

— за изведување на работи за заштита на електричната мрежа во електросистемот.

II. Корисници на заеми за целите од претходната точка, можат да бидат:

а) градските електро-дистрибутивни стопански организации,

б) политичко-територијалните единици (околии, општини).

III. Заеми според овој конкурс ќе се даваат со лихвена норма од 2% годишно.

IV. Рокот за враќање на заемот не може да биде подолг од 30 години.

V. Првенство за добивање заеми според овој конкурс ќе имаат заемобарачи што:

1) обезбедуваат поцелосна реконструкција на мрежата;

2) решаваат поцелисходно поврзување на мрежата со што обезбедува подобар пласман на електричната енергија;

3) нудат пократок рок за изградбата и реконструкцијата на објектот.

VI. Барањето за заем со потребната документација треба да содржи податоци од чл. 16 на Уредбата за заеми за инвестиции („Сл. лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), а се поднесува кај нејзината најблиска филијала во три примероци на пропишан образец на Банката, што може да се добие кај нејзините филијали (Скопје — Битола).

VII. Кон барањето за заем заемобарачот поднесува се што е предвидено:

1) во поглавието X, точка 1), ставови а), б), ц) од Конкурсот за давање инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за изградба и реконструкција на објекти од областа на индустријата, објавен во „Службен весник на НРМ“, бр. 5/60 г.

2) потврда за кредитна способност на заемобарачот издадена од страна на Банката кај која истиот има текушта односно жиро сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена од поднесувањето на барањето.

3) Банката може одобрувањето на заемот да го услови со гаранција од политичко-територијалната единица.

4) оверен препис од решението за регистрација на стопанската организација ако е таа заемобарач.

5) гарантен износ по заемите што ќе се дава по овој конкурс во висина од 5% од износот на заемот, се обезбедува од средствата од ОИФ, според Гл. XVII точка 15 од Сојузниот општествен план за 1960 година.

VIII. Според овој конкурс за барања чија претсметковна вредност не преминува 20 мил. дин. може наместо инвестиционен елаборат, предвиден со чл. 18 ст. 1 од Уредбата за заеми за инвестиции, да се поднесе сократена документација според Наредбата на Секретаријатот за финансии на СИС бр. 07-118/1 од 16.I.1960 год. („Сл. лист на ФНРЈ“, бр. 4/60).

IX. Првенство при одобрувањето на заеми според овој конкурс ќе имаат заемобарач од градските центри, кои имаат релативно најмногу дотрајали мрежи и кои реконструкцијата ќе ја извршат во најкус рок.

X. Барањата што ќе бидат поднесени во рок од еден (1) месец од објавувањето на овој конкурс, во „Сл. весник на НРМ“, Банката веднаш ќе ги зема во разгледување и доколку ги исполнуваат условите според конкурсот, ќе бидат одобрени во рамките на расположивите средства.

Барањата поднесени по овој рок ќе бидат разгледувани и одобрувани сукцесивно во рамките на расположивите средства.

XI. Поднесените а нерешени барања по XXIV конкурс, за 1959 година, Југословенската инвестициона банка — Централa за НР Македонија, ќе го вклучи во овој конкурс, доколку барањата одговараат на условите на овој конкурс и доколку заемобарачот за тоа даде своја согласност.

XII. Во се друго за овој конкурс важат одредбите на Уредбата за заеми за инвестиции („Сл. лист на ФНРЈ“, бр. 31/56 г.) и Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми од Републичкиот инвестиционен фонд во 1960 година како и другите прописи што важат.

Бр. 11-5/133

Скопје, 28-III-1960 год.

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА

Гл. директор,
Т. Ивановски, с. р.

Одбор за заеми
Претседател,
Бл. Попов, с. р.

На основа точка 1 од Решението за овластување Одборот за стопанство на Извршниот совет за давање согласности на конкурсите за заеми од Републичкиот инвестиционен фонд бр. 09-379/1 од 4.II.1960 год., Одборот за стопанство на Извршниот совет е согласен со XXXIV конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на загарантираните инвестиции по Сојузниот општествен план за 1960 год. за изградба на градски електрични мрежи, за далекуводи и графостаници од 35 КВ од електро-системот во НР Македонија.

Број 04-412/14
27-V-1960 година
Скопје

Претседател
на Одборот за стопан. на ИС,
Ристо Цунов, с. р.

148.

На основа член 21 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56 год.) и Решението на Извршниот совет на НРМ под бр. 09-1274/9 од 21.V.1960 год. за распределба на средствата предвидени со гарантираните инвестиции во индустријата за градежни материјали, Југословенската инвестициона банка — Централa за НР Македонија — Скопје распишува

XXXV К О Н К У Р С

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ГАРАНТИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ПО СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1960 ГОД. ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ ВО ИНДУСТРИЈАТА НА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО НР МАКЕДОНИЈА

I. Југословенската инвестициона банка — Централa за НРМ ќе дава според овој конкурс заеми од средствата на гарантираните инвестиции по Сојузниот општествен план за 1960 година за изградба и реконструкција на погоните за производство на тули.

II. На овој конкурс можат да учествуваат стопански организации и политичко-територијалните единици.

III. Интересната норма се определува на 4%.

IV. Рокот на враќањето на заемот не може да биде подолг од 25 години за новоградба и 15 години за реконструкција и проширување.

V. Првенство при добивање на заеми ќе имаат заемобарачи што:

1) изградуваат капацитети за што поекономично снабдување на градежништвото во дефицитарните реони;

2) воведуваат современи технолошки процеси или елиминираат сезонска работна рака;

3) нудат пократок рок за завршување на објектот.

VI. Барањето за инвестиционен заем треба да содржи податоци пропишани во чл. 16, 17 и 18 од Уредбата за инвестиции во стопанството („Сл. лист на ФНРЈ“, бр. 31/56).

Барањата со потребната документација за инвестиционен заем треба да се поднесуваат кај нејзината најблиска филијала во три примероци на пропишаните обрасци на Банката што можат да се добијат кај нејзините филијали (Скопје — Битола).

VII. Кон барањето за заем заемобарачот поднесува се што е предвидено:

1) во поглавието X, точка 1), ставови а), б), в) од Конкурсот за давање инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за изградба и реконструкција на објекти од областа на индустријата, објавен во „Службен весник на НРМ“, бр. 5/60 година.

2) потврда од Геолошкиот завод за испитаниот квантитет на суровинската база и од Институтот односно Заводот за испитување на градежните материјали за испитаниот квалитет на суровинската база утврдена од Геолошкиот завод.

3) потврда за кредитна способност на заемобарачот издадена од страна на Банката кај која заемобарачот има текушта односно жиро сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена од поднесувањето на барањето.

4) Банката може да го услови одобрувањето на заемот со гаранција од политичко-територијалната единица.

5) оверен препис од решението за регистрација од стопанската организација ако таа е заемобарач.

6) потврда од надлежниот електростопански орган за обезбедување на електрична енергија за погонот што ќе се гради или реконструира.

VIII. Гарантен износ по заемите што ќе се полагава по овој конкурс во висина од 5% од износот на заемот, се обезбедува од средствата на ОИФ според Гл. XVII точка 15 од Сојузниот општествен план за 1960 година.

IX. Од средствата на заемот не може да се набавува употребувана опрема.

X. Според овој конкурс за барање чија пресметковна вредност не преминува 20,0 мил. дин. може наместо инвестиционен елаборат предвиден со чл. 18 ст. 1 од Уредбата за заеми за инвестиции да се поднесе сократена документација според Наредбата на Секретаријатот за финансии на СИС

бр. 07-118/1 од 16.I.1960 год. („Сл. лист на ФНРЈ“, бр. 4/60 год.).

XI. Барањата што ќе бидат поднесени во рок од еден (1) месец од објавувањето на овој конкурс во „Службен весник на НРМ“, Банката веднаш ќе ги земе во разгледување и доколку ги исполнуваат условите по конкурсите ќе бидат одобрени во рамките на расположивите средства.

Барањата поднесени по овој рок ќе бидат разгледувани и одобрувани сукцесивно во рамките на расположивите средства.

XII. Во сè друго за овој конкурс важат одредбите на Уредбата за заеми за инвестиции („Сл. лист на ФНРЈ“, бр. 31/56 год.), и другите прописи што важат.

Број 11-5/133

Скопје, 28-III-1960 год.

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА

Гл. директор,
Т. Ивановски, с. р.

Одбор за заеми
Претседател,
Бл. Попов, с. р.

На основа точка 1 од Решението за овластување Одборот за стопанство на Извршниот совет за давање согласности на конкурсите за заеми од Републичкиот инвестиционен фонд бр. 09-379/1 од 4. II. 1960 год. Одборот за стопанство на Извршниот совет е согласен со XXXV конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на гарантираните инвестиции по Сојузниот општествен план за 1960 година за изградба и реконструкција на објектите во индустријата на градежни материјали во НР Македонија.

Број 04-412/15
27-V-1960 година
Скопје

Претседател
на Одборот за стопан. на ИС,
Ристо Цунов, с. р.

149.

На основа чл. 21 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56 год.) и Решението на Извршниот совет на НРМ бр. 09-1274/11 од 21-V-1960 год., за распределба на средствата во износ од 440,0 мил. дин. предвидени со гарантираните инвестиции за изградба на објекти за производство на сточна храна во НР Македонија, Југословенската инвестициона банка — Централна за НР Македонија — Скопје распишува

XXXVI КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД
СРЕДСТВАТА НА ГАРАНТИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ
ПО СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА
1960 ГОД. ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО
НА ХРАНА ЗА ДОБИТОК ВО
НР МАКЕДОНИЈА

I. По овој конкурс се даваат инвестициони заеми од средствата на гарантираните инвестиции по Сојузниот општествен план за 1960 година за из-

градба на објекти за производство на храна за добиток.

II. На овој конкурс можат да учествуваат стопански претпријатија и политичко-територијалните единици.

III. Интересната норма се одредува на 4% годишно.

IV. Рокот за враќање на заемот не може да биде подолг од 25 години.

V. Првенство при добивање заем ќе имаат заемобарачи што:

1) обезбедуваат најниски трошоци на инвестициите по единица на производ во однос на вкупните потребни средства и имаат поголем рентабилитет во однос на вкупните вложени средства;

2) нудат пократок рок за остварување на редовното производство;

3) нудат пократок рок за отплатување на заемот.

VI. Барањето за инвестиционен заем треба да содржи податоци пропишани во чл. 16, 17 и 18 од Уредбата за инвестиции во стопанството („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 31/56 год.).

Барањата со потребната документација за инвестиционен заем треба да се поднесуваат кај нејзината најблиска филијала во три примероци на пропишаните обрасци на Банката што може да се добијат кај нејзините филијали (Скопје — Битола).

VII. Кон барањето за заем заемобарачот поднесува се што е предвидено:

1) Во поглавието X, точка 1), ставови а), б), ц) од Конкурсот за давање инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за изградба и реконструкција на објекти од областа на индустријата, објавен во „Службен весник на НРМ“ бр. 5/60 г.

2) Потврда за кредитната способност на заемобарачот издадена од страна на Банката кај која заемобарачот има текушта, односно жиро сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена од поднесувањето на барањето.

3) Банката може да го услови одобрувањето на заемот со гаранција од политичко-територијалната единица.

4) Оверен препис од решението за регистрација од стопанската организација ако таа е заемобарач.

5) Потврда од надлежниот електростопански орган за обезбедување на електрична енергија за погонот што ќе се гради.

VIII. Гарантен износ по заемите што ќе се полжува по овој конкурс во висина од 5% од износот на заемот се обезбедува од средствата на ОИФ според Гл. XVII точка 15 од Сојузниот општествен план за 1960 година.

IX. Од средствата на заемот не може да се набавува употребувана опрема.

X. Според овој конкурс за барање чија пресметковна вредност не преминува 20,0 мил. дин. може наместо инвестиционен елаборат предвидено со чл. 18 ст. 1 од Уредбата за заеми за инвестиции да се поднесе сократена документација според Наредбата на Секретаријатот за финансии на СИС бр. 07-118/1 од 16-I-1960 година („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 4/60).

XI. Барањата што ќе бидат поднесени во рок од еден (1) месец од објавувањето на овој конкурс

во „Службен весник на НРМ“, Банката веднаш ќе ги зема во разгледување и доколку ги исполнуваат условите по конкурсот ќе бидат одобрени во рамките на расположивите средства.

Барањата поднесени по овој рок ќе бидат разгледувани и одобрувани sukcesивно во рамките на расположивите средства.

XII. Во се друго за овој конкурс важат одредбите на Уредбата за заеми на инвестиции („Сл. лист на ФНРЈ“, бр. 31/56 год.) и другите прописи што важат.

Бр. 11-5/133

28-III-1960 година

Скопје

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА

Гл. директор,
Т. Ивановски, с. р.

Одбор за заеми
Претседател,
Бл. Попов, с. р.

На основа точка 1 од Решението за овластување Одборот за стопанство на Извршниот совет за давање согласности на конкурсите за заеми од Републичкиот инвестиционен фонд бр. 09-379/1 од 4-II-1960 год., Одборот за стопанство на Извршниот совет е согласен со XXXVI конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на гарантираните инвестиции по Сојузниот општествен план за 1960 година за изградба на објекти за производство на храна за добиток во НР Македонија.

Број 04-412/16
27-V-1960 година
Скопје

Претседател
на Одборот за стопан. на ИС,
Ристо Цунов, с. р.

150.

На основа член 21 од Уредбата за заеми за инвестиции („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 31/56 год.) и Решението на Извршниот совет на НРМ под бр. 09-1274/1 од 21. V. 1960 година за распределба на гарантираните инвестиции во трговијата за изградба на магацини за сместување на земјоделски и индустриски производи во 1960 година, Југословенската инвестициона банка — Централa за НР Македонија распишува

XXXVII КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ГАРАНТИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ЗА ИЗГРАДБА НА МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ИНДУСТРИСКИ СТОКИ ВО ТРГОВИЈАТА

I. По овој конкурс се даваат инвестициони заеми од средствата на гарантираните инвестиции, по Сојузниот општествен план за 1960 година, за изградба на магацински простор за сместување на земјоделски производи сем житарици и индустриски стоки во трговијата.

II. Корисници на заеми за целта од претходната точка можат да бидат:

а) стопански организации за промет со земјоделски и индустриски производи;

б) политичко територијални единици.

III. Според овој конкурс заемот се дава под услов со бараниот заем да се обезбеди потполна изградба на предвидениот објект со одобрената инвестициона програма.

IV. Заемите според овој конкурс ќе се одобруваат со 2% интерес годишно.

V. Рокот за враќање на заемот не може да биде подолг од 30 години.

VI. Барањето за заем треба да содржи податоци пропишани во чл. 16, 17 и 18 од Уредбата за заеми за инвестиции („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 31/56), а се поднесува на образец на Југословенската инвестициона банка што може да се добие кај нејзините филијали (Скопје и Витола).

VII. Кон барањето за заем заемобарателот е должен да поднесе документација предвидена во точка VIII под 1, 3, 4 и 5, од објавениот XXIX конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на РИФ за потребите на трговијата („Сл. весник на НРМ“ бр. 5/1960 година).

VIII. Првенство при добивањето на заеми по овој конкурс имаат:

1. Заемобарателите што се од поголеми потрошувачки центри во кои е најнеповолен односот помеѓу прометот на земјоделските и индустриските стоки и расположивиот магацински простор.

2. Заемобарателите во производните реони во кои е неповолен односот меѓу расположивиот магацински простор и пазаришните одвишоци на земјоделски производи.

3. Заемобарателите што постигнуваат поефтина изградба по единица капацитет.

IX. Од средствата на заемот не може да се набавува употребувана опрема.

X. Барањата за инвестициони заеми со потребната документација (ЗП обрасци VI издание) се поднесуваат во три примероци на најблиската филијала на Југословенската инвестициона банка.

XI. Барањата што ќе бидат поднесени во рок од 1 месец од објавувањето на овој конкурс во „Сл. весник на НРМ“, Банката веднаш ќе ги зема во разгледување и доколку ги исполнуваат условите по конкурсот ќе бидат одобрени во рамките на расположивите средства.

Барањата поднесени по овој рок ќе бидат разгледувани и одобрувани sukcesивно во рамките на расположивите средства.

XII. Во се друго во овој конкурс важат одредбите на Уредбата за инвестициони заеми („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/56) и Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми за инвестиции од Републичкиот инвестиционен фонд како и другите прописи што важат.

Број 11-5/133

28 февруари 1960 година

Скопје

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА
ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА

Гл. директор,
Т. Ивановски, с. р.

Одбор за заеми
Претседател,
Бл. Попов, с. р.

На основа точка 1 од Решението за овластување Одборот за стопанство на Извршниот совет за давање согласности на конкурсите за заеми од Републичкиот инвестиционен фонд бр 09-379/1 од 4-II-1960 година, Одборот за стопанство на Извршниот совет е согласен со XXXVII конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на гарантирањите инвестиции за изградба на магацински простор за сместување на земјоделски и индустриски стоки во трговијата.

Број 04-412/17

27-V-1960 година
Скопје

Претседател
на Одборот за стопан. на ИС,
Ристо Цунов, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за платите на државните секретари и службениците на други определени положаи, објавена во („Службен весник на НРМ“ бр. 11/60), се поткраднала долунаведената прешка, поради што се дава следната

ИСПРАВКА НА ОДЛУКАТА ЗА ПЛАТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЕКРЕТАРИ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ДРУГИ ОПРЕДЕЛЕНИ ПОЛОЖАИ

Во точката I, ред 1 по зборот „изнесува“ се додава зборот „до“.

Од Извршниот совет на НРМ — Скопје, 5 мај 1960 година бр. 718/1.

Огласен дел

РЕГИСТРАЦИЈА НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината — Прилеп бр. 05—6516 од 24-VIII-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 321, рег. бр. 321 занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Трајко Николов Димески, со седиште во Прилеп, ул. „Илинденска“ бр. 30. Предмет на работењето на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко Николов Димески. (220)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината — Прилеп бр. 05—6715 од 1-IX-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 322, рег. бр. 322 занаетчискиот дуќан под фирма: Рогозинар Марија Орданова Марулец, со седиште во Прилеп, ул. „Борка Талески“ бр. 21. Предмет на работењето на дуќанот е: плетење на трски и рогозини.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Марија Орданова Марулец. (221)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината — Прилеп бр. 05—3916/1 од 19-IX-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 323, рег. бр. 323, занаетчискиот

дуќан под фирма: Тенекеџија Благоја Миланов Димески, со седиште во Прилеп, ул. „Стеван Стевановски“ бр. 5. Предмет на работењето на дуќанот е: тенекеџиски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја Миланов Димески. (222)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 11832 од 5-X-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 58, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидаро-фасадер Андреј Георгиев Новаков, со седиште во Скопје, ул. „Железничка“ бр. 42. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка на бетонски плочки за постројки, бетонски столбови за огради, бетонски ивичњаци, бетонски столбови за скали, бетонски циви и други бетонски потреби.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Андреј Георгиев Новаков. (224)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 05—15144/1 од 5-X-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 57 занаетчискиот дуќан под фирма: Водоинсталатерска работилница на Арсеније Петре Милиќ, со седиште во Скопје, ул. „Глигор Прличев“ бр. 34. Предмет на работењето на дуќанот е: водоинсталатерски услуги за водовод, разни постројки и канализација.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Арсеније Петре Милиќ. (225)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство и комунални работи на Народниот одбор на општината Клевовце бр. 04—1853 од 3-VII-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 2 занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Неџип Мемедов Мустафовски, со седиште во с. Шопско Рудари. Предмет на работењето на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Неџип Мемедов Мустафовски. (227)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината — Дебар бр. 7965 од 10-IX-1958 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 348, рег. бр. 200 занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Куртиши Абаз Ариф, со седиште во Дебар. Предмет на работењето на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Куртиши Абаз Ариф. (228)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Василево бр. 05—514/1 од 25-IX-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Манчо Атанасов Димитров, со седиште во с. Василево. Предмет на работењето на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Манчо Атанасов Димитров. (229)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Василево бр. 05—1559/1 од 25-IX-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под

фирма: Столар Павло Леонидов Иванов, со седиште во с. Пиперово. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Павло Леонидов Иванов. (230)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Дебар бр. 4932 од 20-VII-1958 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 217, рег. бр. 109 занаетчискиот дуќан под фирма: Фризер Војка Рамиз, со седиште во Дебар. Предмет на работењето на дуќанот е: фризерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Војка Рамиз. (231)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство и комунални работи на Народниот одбор на општината Клевовце бр. 04—2150 од 27-VII-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 1 занаетчискиот дуќан под фирма: Машино-плетач Свето Тимчев Богдановски, со седиште во с. Бељакотце. Предмет на работењето на дуќанот е: плетачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Свето Тимчев Богдановски. (232)

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-22147/1 од 12 јануари 1960 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Влчевски Драгољуб, роден на 10 јуни 1933 година во село Тополница, Охридска околина, од татко Влчевски Трајче и мајка Рувчевска Евдокија, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Илиевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (83)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-1993/1 од 12 март 1960 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Коритар Лазар, роден на 14 март 1914 година во Титов Велес, од татко Коритар Милан, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Христов**.

Промената на фамилијарното име на Коритар Лазар се протегнува и на малолетните му деца:

1) Коритар Зоран, роден на 6 март 1958 година во гр. Скопје; и

2) Коритар Димитар, роден на 24 август 1943 година во гр. Скопје.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (80)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-21305/59 од 12 јануари 1960 година, ја одобри промената на личното име на Китаноски Андреја, роден на ден 6 февруари 1960 година во село Долнени, Витолска околина, од татко Китаноски Петре и мајка Китаноска Трајанка, така што во иднина личното име ќе му гласи **Илиоски Јанко**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (82)

СОДРЖИНА

	Страна		
127. Уредба за организацијата и работата на Секретаријатот за народна одбрана на Извршниот совет — — — — —	355	142. Решение за определување општествени и други организации и установи чии претставници учествуваат во управувањето со Занаетчиската комора на Народна Република Македонија — — — — —	362
128. Уредба за исплатување зголемените полагајни плати на судиите на Врховниот суд на НРМ, претседателот и судиите на Вишиот стопански суд во Скопје и претседателите и судиите на окружните и окружните стопански судови — — — — —	356	143. Решение за именување претставници на Извршниот совет во Собранието и Управниот одбор на Занаетчиската комора на НРМ — — — — —	363
129. Одлука за рамките на полагајните плати на службениците на републичките органи	357	144. Решение за определување општествени и други организации и установи чии претставници учествуваат во управувањето со Земјоделско-шумарската комора на Народна Република Македонија — — — — —	363
130. Одлука за разрешување и именување член на Одборот за внатрешна политика на Извршниот совет — — — — —	358	145. Решение за именување претставници на Извршниот совет во Собранието и Управниот одбор на Земјоделско-шумарската комора на НРМ — — — — —	363
131. Одлука за доделување и распределување на средствата за подобрување условите за користење на годишниот и другите одмори	358	146. Решение за именување Одбор за заеми при Југословенската инвестициона банка — Централна за НРМ — — — — —	364
132. Програма за употреба на средствата од дотацијата во износ од 44 милиони динари за подобрување условите за користењето на годишниот и другите одмори во 1960 год.	359	147. XXXIV конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на загарантираните инвестиции по Сојузниот општествен план за 1960 година за изградба на градски електрични мрежи за далекуводи и трафостаници од 35 КВ од електро системот во НР Македонија — — — — —	364
133. Решение за вршење дистрибуција на странски културно-просветни, научни и наставни филмови — — — — —	359	148. XXXV конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на гарантираните инвестиции по Сојузниот општествен план за 1960 година за изградба и реконструкција на објектите во индустријата на градежни материјали во НР Македонија — — — — —	365
134. Решение за основање Аудиолошки центар	360	149. XXXVI конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на гарантираните инвестиции по Сојузниот општествен план за 1960 година за изградба на објекти за производство на храна за добиток во НР Македонија — — — — —	366
135. Решение за разрешување членови на Советот за просвета на НРМ и именување на нови членови — — — — —	360	150. XXXVII конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на гарантираните инвестиции за изградба на магацински простор за сместување на земјоделски и индустриски стоки во трговијата — — — — —	367
136. Решение за разрешување на досегашните членови на Дисциплинскиот суд при Извршниот совет и именување на нови членови	360	Исправка на Одлуката за платите на државните секретари и службениците на други определени положаи — — — — —	368
137. Решение за разрешување на досегашните членови на Вишиот дисциплински суд при Извршниот совет и именување на нови членови — — — — —	361		
138. Решение за определување општествени и други организации и установи чии претставници учествуваат во управувањето со Угостителската комора на Народна Република Македонија — — — — —	361		
139. Решение за именување претставници на Извршниот совет во Собранието и Управниот одбор на Угостителската комора на НРМ — — — — —	361		
140. Решение за определување општествени и други организации и установи чии претставници учествуваат во управувањето со Трговската комора на НР Македонија — — — — —	362		
141. Решение за именување претставници на Извршниот совет во Собранието и Управниот одбор на Трговската комора на НРМ	362		